



НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10) и член 71 став 8 и член 72 став 3 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09 и 67/10), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

ОДЛУКА за изменување и дополнување на Одлуката за лимитите на изложеноста („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/2012)

1. Во Одлуката за лимитите на изложеноста („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/08, 163/08, 43/09 и 91/11), во точката 6 став 1, зборовите: „став 1“ се бришат.

Ставот 2 се брише.

2. Во точката 9, ставот 2 се брише.

3. Во точката 16, ставот 2 се брише.

4. Точката 17 се менува и гласи:

„17. При утврдување на лимитот од точката 16 од оваа одлука, вкупниот износ на големи изложености се намалува за износот на одбитните ставки од точка 18 од оваа одлука.“

5. Во точката 18 потточка а) алинеја 1, по зборот: „изложеност“, се додаваат зборовите: „и паричниот депозит“.

Потточката д) се менува и гласи:

„д) изложености кон меѓународни организации и мултилатерални развојни банки на кои, согласно со Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, банката применува пондер на ризичност од 0% и изложености обезбедени со неотповикливи, безусловни гаранции и хартии од вредност издадени од овие институции;“

Во потточката г) алинеја 2, зборовите: „првокласни банки, дефинирани согласно со Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот“, се заменуваат со зборовите: „банки за кои е утврден кредитен рејтинг од најмалку А- (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“) или А3 (согласно со рејтингот на „Мудис“)“.

Во потточката е) став 1, зборовите: „првокласни банки, дефинирани согласно со Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот“, се заменуваат со зборовите: „банки за кои е утврден кредитен рејтинг од најмалку А- (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“) или А3 (согласно со рејтингот на „Мудис“)“.

Во ставот 2 од оваа потточка, зборовите: „првокласната банка“, се заменуваат со зборот: „банката“.

6. Во точката 22 алинеи 3 и 4, зборовите: „став 1“ се бришат.

7. Во точката 23, ставот 4 се брише.

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О бр. 02-15/IX - 3/2012
1 август 2012 година
Скопје

Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија
Димитар Богов